

Известување за концентрација со која Асикурациони Генерали, Италија ќе стекне контрола над АКСА Осигурување, Грција

(предмет бр. 08-16/2021)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 03.02.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со која Асикурациони Генерали – Акционерско Друштво, со регистрирано седиште на плоштад Дука дељи Абруци бр. 2, Трст, Италија ќе стекне контрола над АКСА Осигурување Акционерско Друштво, со регистрирано седиште на 48, ул. Михалакополу 115 28 Атина, Грција, по пат на стекнување на акции.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

Асикурациони Генерали – Акционерско Друштво е матичната компанија на Генерали Групацијата, глобална групација на трговски друштва активни во областа на животно и неживотно осигурување, како и обезбедување финансиски услуги. Генерали Групацијата е присутна во повеќе од 50 земји ширум светот, преку повеќе од 400 зависни друштва.

Во Република Северна Македонија, Генерали Групацијата има регистрирано корпоративно присуство преку нејзиното зависно друштво **ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје**, фонд за управување со инвестициски фондови, со седиште на Бул. Партизански Одреди бр. 14А/1-2, Скопје, кое е активно во секторот за управување со инвестициски фондови.

АКСА Грција е грчко друштво за осигурување со седиште во Атина, Грција и е активно на грчкиот пазар на осигурување од 1940 година. Од 23 март 2007 година, АКСА Грција е дел од АКСА Групацијата, светски лидер во индустријата за покривање на финансиски ризици. АКСА Грција создава и продава производи за банкарско осигурување и нуди низа производи за животно и неживотно осигурување.

АКСА Грција нема регистрирано корпоративно присуство во Северна Македонија и не е активна на ниту еден пазар во Северна Македонија. Во 2020 година АКСА Грција има остварено незначителен приход преку повратно осигурување на ризици во Северна Македонија.

Имајќи ги предвид активностите на страните во Концентрацијата, подносителот на известувањето наведува дека Концентрацијата се однесува на пазарот на осигурување (животно и неживотно) во Грција. Учесниците во концентрацијата не се присутни на пазарот на осигурување во Северна Македонија.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

08.02.2021 година
Скопје